

ПОЗНАТИ КОМПАНИИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА "ЧЕБРЕН" И "ГАЛИШТЕ"



Германскиот енергетски гигант "РВЕ" во конзорциум со словенечката "ХСЕ", шпанската "Ибердрола", грчкото електростопанство "ПСС" во конзорциум со грчката градежна компанија "Актор" и американски конзорциум, австрискиот "Вербунт" и кинеската компанија "Хајнен" се дел од компаниите кои ќе се тркаат за изградба на двете големи хидроцентрали "Чебрени" и "Галиште", дознаваме од извори во Министерството за економија. Изградбата на хидроцентралата "Чебрени" се проценува на 338,3 милиони евра со инсталирана моќност од 347 мегавати. Браната треба да биде готова за шест години. Хидроцентралата "Галиште" ќе има инсталирана моќност од 193 мегават часови, изградбата ќе чини 200,2 милиони евра, а ќе биде готова за седум години. Вкупната моќност на двете хидроцентрали е два пати поголема од онаа на ТЕЦ "Неготино".

ССК СО НОВ ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР И НОВ КОРПОРАТИВЕН ИДЕНТИТЕТ

Сојузот на стопански комори (ССК) го претстави новиот извршен директор Никола Ефтимов и го промовира новиот корпоративен идентитет на ССК.

"Зацврстување на веќе етаблираната позиција на ССК, зголемување на бројот на услуги и подобрување на организираноста на членките ќе бидат моите идни приоритети", изјави Ефтимов на прес-конференција. Тој додаде дека Сојузот ќе ги брани интересите на неговите членки преку нивно

застапување пред релевантните институции.

"Партнерскиот однос со Владата не значи само изнесување на проблемите и иницијативите, туку и да бидете ислушани, но и да се преземат конкретни чекори од страна на институциите", нагласи Ефтимов.

Според претседателот на Сојузот, Венко Глигоров, улогата на извршниот директор е да го претставува ССК и да ги застапува интересите на неговите членки во односите со партнерските организации, институции и медиуми.

Осврнувајќи се на новиот корпоративен идентитет извршниот директор во маркетинг-агенцијата "Меккен Ериксон", Владимир Димовски, рече дека новото лого на Комората е едноставно, впечатливо и лесно препознатливо, а ги симболизира современите текови и определби на дејствување на ССК.



"Кругот асоцира на синџир, односно сојуз, а симболите во форма на буквата 'с' значат стабилност, сигурност и современост. Отвореноста на кругот симболизира непречен проток на информации, енергија и живот", истакна Димовски.

"МАКИНВЕСТ" МОРА ДА СЕ ДОЕКПИРА ЗА ДА ДАВА РЕЗУЛТАТИ

На македонската агенција за странски инвестиции "МакиИнвест" ѝ е потребен годишен буџет од 500.000 до 750.000 евра за да биде конкурентна во регионот на Југоисточна Европа и за да привлече странски инвеститори, изјавија деновиве меѓународни консултанти за странски инвестиции.

Странскиот зголемувањето на годишниот буџет, кој моментно изнесува помалку од 100.000 евра, според експертите, "МакиИнвест"

треба да го зголеми и бројот на вработени на најмалку 20-30 работници и да отвори свои претставништва во повеќе земји во Европа, Азија и САД. Сега во Агенцијата работат 5 лица, а таа нема свои претставништва во странство.



Освен зацврстувањето на капацитетите и финансиската база на Агенцијата, за да привлече странски инвеститори Македонија треба посериозно да работи на градењето на генералниот имиџ на земјата и на поагресивно промовирање на нејзините можности.

Според досегашното искуство, трите најдобри начини за привлекување странски инвестиции се промовирање слободни зони, индустриски зони како Бунарџик, кластерска промоција на секторите и привлекување на стратешки инвеститори, како што е "Џонсон Контрол".

ПОТПИШАН ПРОТОКОЛОТ ЗА НАФТОВОДОТ АМБО



Деновиве во Охрид, Македонија и Албанија потпишаа Протокол за прецизирање на местата низ кои ќе минува нафтоводот АМБО. Предвидено е излезната точка од Македонија да биде кај селото Лакаица, додека влезна точка во Албанија треба да биде кај селото Стеблеве, Општина Елбасан. По дефинирањето на влезно-

излезните точки меѓу Македонија и Албанија, преостанува и третата земја која е вклучена во АМБО, Бугарија, да ја одреди излезната точка кон Македонија. Неодамна бугарската страна даде уверување дека во догледно време ќе ја одреди својата излезна точка, по што би се стекнале услови за потпишување билатерален протокол со нашата земја. Македонија ја утврди месноста Деве Баир како влезна точка на источниот дел на трасата на нафтоводот АМБО.

ОБЈАВЕН ТЕНДЕРОТ ЗА ТРЕТ МОБИЛЕН ОПЕРАТОР

Агенцијата за електронски комуникации конечно го објави тендерот за трет мобилен оператор во Македонија. Тендерот е објавен во домашните медиуми, а треба да се најде и на страниците на "Фајненшл тајмс". Заинтересираните компании треба своите понуди да ги достават

до 12 јануари 2007 година, а понудите ќе бидат отворени на 17 јануари. Право на учество имаат домашни и



странски компании кои имаат најмалку два милиона корисници на јавни мобилни комуникациски услуги и годишен приход од повеќе од 300

милиони евра во 2004 и во 2005 година. При изборот на мобилен оператор ќе влијаат цената на услугите што ќе се понуди со 50 поени, висината на еднократниот надоместок за добивање одобрение за користење радиофреквенции, која ќе се вреднува со 25 поени и бонитетот на понудувачот со 25 поени. Понудувачот ќе треба да даде и писмена изјава дека ќе почне со работа во рок од шест месеци од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенциите и дека по една година ќе обезбеди 30 проценти покриеност, по две години 50 проценти, а по четири години 90 проценти покриеност. Понудувачот треба да обезбеди и банкарска гаранција од светски реномирана банка во висина од 10 проценти од понудениот износ. Идниот оператор, според предлогот на Агенцијата за телекомуникации, треба да плати пет милиони евра минимален еднократен надоместок.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **R-РЕГИСТАР** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивеното CD и по запознавање на процедурата за негово вистазирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате R-РЕГИСТАР. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојаната горлина тема за спорото пристигање на податоците е леќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **РЕПРЕЗЕНТ и Даночен ПРАКТИКУМ** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е повудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ и R-РЕГИСТАР** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разнолично, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноките, сметководството, фирмите, финансите, месечевитот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, најдете првични стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание на РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **R-РЕГИСТАРОТ** е во пластични корици, со подизмени двострани на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

R-РЕГИСТАРОТ е поделен на 8 дела и тоа:

- Ажурен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Кампти, коефициенти и стипки
- Плати
- Други информации
- Курсни листи

R-РЕГИСТАР на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ и ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ја добивате сите податоци со единствена дедена шифра.

Користете ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 R-РЕГИСТАР
- 2 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со љубов,
Вера Рафајлова

12 СПИСАНИЈА
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 R-РЕГИСТАР со
ОСНОВНА ВЛОЖКА

со преку
300

СТРАНИЦИ И

16
ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
ИЗДАНИЕ

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ВО
14.700 ДЕН